



Градоначалник на Општина Свети Николе

тел: + 389 32 444 169 факс: + 389 32 440 911

e-mail: info@svetnikole.gov.mk

www.svetnikole.gov.mk

Датум на прием

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ год.

Време на прием

\_\_\_:\_\_\_ час.

АРХ.БР.

## БАРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА

### Податоци за подносителот на барањето

|                                    |                      |                       |                      |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Име и Презиме<br>(назив на фирма)* | <input type="text"/> |                       |                      |
| ЕМБГ/ЕДБ*                          | <input type="text"/> | Телефон<br>за контакт | <input type="text"/> |
| Улица и број                       | <input type="text"/> | e-mail                | <input type="text"/> |

\*задолжително да се потполни

Барам да ми се издаде решение за утврдување на данок на промет на недвижности и права врз основа на

### Докази кои странката ги приложува кон барањето

|   |   |
|---|---|
| Пријава за утврдување на данок на промет на недвижности и права   | Лична карта (фотокопија)  |
| Договор за купопродажба во _____ примероци оригинали  | Уверение за платени даноци за секоја странка-го издава даночно одделение.                                       |
| Договор за физичка делба во _____ примероци оригинали   | Уплатница на име –Административни такси за списи и дејствија, во износ од 50,00 денари за поднесено барање      |
| Договор за размена во _____ примероци оригинали   | Уплатница на име –Административни такси за списи и дејствија, во износ од 250,00 денари за издавање на решение. |
| Судска пресуда во _____ примероци – _____ оригинал и _____ копии заверени кај нотар или суд и фотокопија од лична карта од подносителот | ПП 50 Уплатница за платен надомест за издаден имотен лист   |
| Имотен лист (фотокопија)  | ПП 50 Уплатница за платен надомест за издаден извод на родените/венчаните                                       |
| Согласност за користење на лични податоци   | Друго _____   |

\*задолжително да се заокружи што се поднесува

Административната такса се плаќа на образец ПП50 на уплатна сметка 84016303182 приходна шифра 722315 прогр.00

### Докази кои Општина Свети Николе, Одделение за администрирање со даноци и комунални такси ги прибавува со согласност на барателот

|   |   |
|---|---|
| Имотен лист (по претходно доставена ПП 50 уплатница за платен надомест) | Извод на родените/венчаните (по претходно доставена ПП 50 уплатница за платен надомест) |
| Друго _____   | _____   |

\*задолжително да се заокружи што се поднесува

### БАРАТЕЛ

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Име и презиме <input type="text"/> | Потпис <input type="text"/> |
|------------------------------------|-----------------------------|

-----\*Потполнува институцијата\*

Примил - Референт за едношалтерско работење

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Име и презиме <input type="text"/> | Потпис <input type="text"/> |
|------------------------------------|-----------------------------|